

ЌЕ СЕ БОРИМЕ ДА ГО ЗАЧУВАМЕ НАШЕТО БИБЛИСКО ИМЕ МАКЕДОНИЈА

ГЛАС НА ЈАВНОСТА

РЕАКЦИИ

Советот на Македонската заедница за Мелбурн и Викторија, во присуство на конзулот на Република Македонија, г. Саво Сибиноски, и голем број претставници на македонските организации, како и медиумите, донесоа резолуција со која им се дава целосна поддршка на политичките институции во Македонија за одбрана на името во спорот со Грција. Резолуцијата беше едногласно прифатена од присутните.

До
претседателот на Република Македонија
Владата на Република Македонија
Собранието на Република Македонија
Европскиот парламент
Советот за безбедност на ОН
Владата на Република Грција
македонските медиуми

6 март 2008 г,
Мелбурн
Македонски социјален клуб, Престон

РЕЗОЛУЦИЈА

Ние, Македонците од Мелбурн, Австралија, собрани на вечерашново собрание сакаме да им дадеме отворена помош на македонските политички институции во одбраната на нашето вековно име. Задоволни сме од последниот одговор упатен до посредникот Метју Нимиц и Република Грција, дека Македонија нема намера да се пазари со никого за името на македонскиот народ и на државата. Свесни сме дека никој од сегашната генерација Македонци нема право да го стави во прашање, односно да го промени името на македонскиот народ, јазик, култура, како и името на државата. Заедничкиот став на сите политички институции на Македонија го поздравуваме и ветуваме дека со исти сили и ние се бориме и ќе се бориме да го зачуваме нашето библиско име Македонија.

Меѓутоа, остро се спротивставуваме на дволичната улога на посредникот Метју Нимиц, кој за јавноста кажува едно, а во писмениот договор бара друго од Македонија. Неговиот последен предлог беше со цел да се обезличи македонскиот идентитет, да се промени уставното име и сè што е македонско да се преименува само за да се задоволат нециви-

лизираните ставови на Република Грција, која се нарекува "колевка" на демократијата.

Во 1995 г. ОН направија катастрофална грешка и ги пре-кршија сите човекови и правни норми, понижувајќи го македонскиот народ кога Македонија беше примена како рамноправна членка со акронимот ПЈРМ. Од ООН бараме веднаш да ја коригираат својата историска грешка, затоа што Повелбата на ОН не вели дека на некоја држава може да ѝ се одземе сопственото право да се нарекува така како што сака!

Потоа, од Владата на Република Грција бараме наместо да бара промена на името на Република Македонија и на македонскиот народ, да им даде најосновни човекови права на Македонците кои живеат таму да можат да зборуваат на македонски јазик, да имаат свои училишта, да ги вратат имињата на македонските села, градови, реки, езера... и да имаат свои политички претставници во Собранието. Исто така, треба да им дозволат на протераните етнички Македонци за време на војните, а особено од 1946/49 година, да можат да се вратат во своите домови и да продолжат нормално да живеат како сите граѓани на Република Грција.

На крај уште еднаш јавно да извикаме дека "Заедно сме посилни" иако нè има на сите меридијани од светот. Нашата поддршка од Австралија е силна и вистинска затоа што должни сме да ги продолжиме 6.000-7.000 години старите аманети на минатите поколенија, кои биле горди Македонци на својата татковина Македонија. Доколку Македонија не биде примена во НАТО под уставното име, бараме Владата на Македонија да ги прекине сите преговори и разговори за името со Грција и преседанот да се врати повторно во ОН.

"Доколку на нашето минато не му обезбедиме иднина, а на нашата иднина не ѝ обезбедиме минато, тогаш не сме Македонци".

**Од Собранието на македонскиот народ
претседател Злате Ничевски
заменик-секретар м-р Ицо Најдовски, Австралија**

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: SON помн
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот